

20120381095

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00,12/03,55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2012 ГОДИНА

1. Во Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2012 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.12/12), член 2, точка 1:

- зборовите "најмалку 30 клиенти" се заменуваат со зборовите "најмалку 20 клиенти", а зборовите "1.600.000 денари" се заменуваат со зборовите "750.000 денари",
- во точка 2, зборовите "600.000 денари" се заменуваат со зборовите "320.000 денари",
- во точка 4, зборовите "реализирање на 6 работилници" се заменуваат со зборовите "реализирање на 5 работилници", зборовите "300 студенти" се заменуваат со зборовите "250 студенти", а зборовите "200.000 денари" се заменуваат со зборовите "160.000 денари",
- во точка 6, зборовите "две работилници" се заменуваат со зборовите „една работилница", а зборовите "240.000 денари" се заменуваат со зборовите "100.000 денари",
- во точка 9, зборовите "240.000 денари" се заменуваат со зборовите "200.000 денари",
- во точка 10, зборовите "дводневна обука" се заменуваат со зборовите "еднодневна обука", а зборовите "300.000 денари" се заменуваат со зборовите "50.000 денари",
- во точка 11, зборовите "три обуки" се заменуваат со зборовите "две обуки", а зборовите "120.000 денари" се заменуваат со зборовите "90.000 денари",
- точка 13 се брише,
- во точката 14 која станува точка 13 зборовите "150.000 денари" се заменуваат со зборовите "84.000 денари",
- во точката 15 која станува точка 14 зборовите "100.000 денари" се заменуваат со зборовите "70.000 денари",
- во точката 16 која станува точка 15 зборовите "180.000 денари" се заменуваат со зборовите "50.000 денари",
- во точката 17 која станува точка 16, зборовите "три обуки" се заменуваат со зборовите "две обуки", а зборовите "100.000 денари" се заменуваат со зборовите "80.000 денари",
- во точката 18 која станува точка 17 зборовите "два саеми" се заменуваат со зборовите "еден саем", а зборовите "100.000 денари" се заменуваат со зборовите "50.000 денари",
- во точката 19 која станува точка 18 зборовите "200.000 денари" се заменуваат со зборовите "50.000 денари",
- во точката 20 која станува точка 19 зборовите "300.000 денари" се заменуваат со зборовите "141.000 денари",
- во точката 21 која станува точка 20 зборовите "150.000 денари" се заменуваат со зборовите "14.500 денари",
- по точката 20 се додава нова точка 21 која гласи "Исплата на средства за реализирани програмски активности пренесени од Програмата од 2011 година" - 2.470.500 денари.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1625/1
13 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.